

КУМАНОВСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2009


АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА-ОГРАНОК КУМАНОВО
И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ПОКРОВИТЕЛ ГРАДОНАЧАЛНИК И СОВЕТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

50 години творештво на архитект

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВСКИ

СТУДЕНТСКИ ДОМ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", СКОПЈЕ



ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВСКИ, АРХИТЕКТУРА НА ВЕРТИКАЛНО ПРОНИКНУВАЊЕ

Георги Константиновски се појави на македонската архитектонска сцена во периодот кога започнува процесот на ревизија на модерната доктрина. 50-тите и 60-тите години е период на критика на модерната од различни аспекти, европската сцена преку структурализмот и постструктурализмот, американската сцена преку новата монументалност.

Георги Константиновски го започнува своето творештво воведувајќи ги новите теми во дотогаш схематичната пракса на модерната архитектура и на тој начин локалната сцена ја промовира во мрежата на новиот архитектонски дискурс.

Неговото творештво го обележува послеземјотресната реконструкција на Скопје, но на еден паралелен авторски начин со архитектонски дела кои стануваат референтни точки во новиот архитектонски израз. Во неговото дело препознаваме различни состојби: состојба на радикален пресврт и состојба на стационарен тек, разработка и проширување на воспоставените теми.

Нашиот преглед со однесува на препознавање на одредени теми и тенденции во неговото дело а помалку во реконструкцијата на хронолошкиот след. Одредени теми се константни во неговото дело, други се во перманентна трансформација, препознавајќи ги сакавме да ја мапираме неговата флукутирачка творечка конфигурација.



Георги Константиновски (1930) дипломирал на Архитектонскиот факултет во Скопје (1956).
Магистрираал на Јелското универзитет на факултетот за уметност и архитектура во САД под менторство на Пол Рудолф и Сергеј Чормај (1964-65). Работел во бирото на арх. Јо Минг Лей во Њујорк, САД (1965). Бил декан на Архитектонскиот факултет (1987-88).
Од 1999 е член на Архитектонската академија при Сојузот на архитектите на Македонија.

Во својата професионална кариера одржал повеќе предавања за македонската современа архитектура дома и надвор (1966-2003).

Се јавува како автор на повеќе публикации (1967-2004), меѓу кои и на книгата:

Градитељите во Македонија XVII-XX век, прв и втор дел „Табернакул“, Скопје.

Изработил над 400 проекти и студии, од кои позначајни се:

а) Проекти (1956-04)

Архивот на град Скопје на бул. „Партизански одреди“ (1966),
Студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Скопје (1969).

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија „ИЗИС“ во Скопје (1978),

Спомен домот на Разловечкото востание во с. Разловци, Делчевско (1979),

Плататата „Унија“ на ул. „Иво Рибар Лопа“, Скопје (1993),

Плататата „Кузман“ на ул. „Иво Рибар Лопа“, Скопје (1994),

Меморијалниот центар „АСНОМ“ во Пелинце (2004)

б) Студии (1966-03)

Пираанса, Пирастела и Пиродонија: студии за живеење во високи станбени структури,

студии за ниски станбени структури и за атрумуски куки

Учествувал на повеќе анонимни конкурси на кои ги освоил првите награди за:

Студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Скопје (1969),

Градското собрание на Скопје (1977),

Соборната православна црква во Струмица (1993),

Меморијалниот центар „АСНОМ“ во Пелинце (2004)

Добитник е на повеќе награди, меѓу кои позначајни се:

Борбината плакета за Архивот на Скопје (1969),

.11 Октомвриј националната награда за Архивот на Скопје (1969),

Борбината плакета за студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Скопје (1972),

Борбината плакета за Спомен домот на Разловечкото востание во Разловци (1981),

Големата награда на БИМАС за Спомен домот на Разловечкото востание во Разловци (1981),

Големата награда на БИМАС за платата „Унија“ во Скопје (1995),


„Андреја Дамјанов“ за животно дело (1999),

„БИМАС“ и Меморијалниот музеј „АСНОМ“ во Пелинце (2004)



ПИРАНСА

..додека ги пишувам овие редови се присекавам на текстовите на белградскиот професор Р. Радовиќ: во моментите кога реалната и привидна криза како на епохата, така и на архитектурата, секогаш за скрека се наоѓаат луѓе и објекти кои со единствен гест го отвараат правецот и суштината. А таа денес е во творечка врска со епохите и културите, на техниката и уметноста, на општественото и приватното, на куката и урбанизмот, на формалното и слободното. Текст изведен од малата студија за делата на Ј. Стирлинг, но текст којшто єве конкурира и за досието на Константиновски! Во тоа досие сèкако треба да се задржи и куката - пирамида во знакот на македонската интима, во чест на... (врх. ивициа млаѓеновиќ, белград)



ГРДОДИНИЈА

расчленување и сложување: Спротивно на функционалистичката пракса на формата како израз на функцијата, Георги Константиновски следи друга просторна и програмска стратегија. Формата е производ на елементарни формални и програмски единици. Серија прецизни формални и програмски секвенци водат кон асамблирање на формата.


Референции: Историски архив на Скопје, 1966; Студентски дом „Гоце Делчев“, Скопје, 1969

обединување и фрагментирање: Архитектонското дело е производ на фрагментирање/диференцирање на една унитарна форма. Архитектурата како процесирање на архетиповите.

Референции: Спомен дом на Разловечкото востание, Разловци, 1979; Струмичко-Повардарска епархија во Велес, 1983

централност и аксијалност: Спротивно на еден хомоген изотропен простор кој нема структура, Георги Константиновски ја користи композиционата стратегија на централност и аксијалност. Асамблирањето на дискретните елементи настанува долж аксијалите. Центрите се положби околу кои се генерира формата, циркулацијата, материјалот и светлината. Централноста е фундаментален концепт, дефиниран не само како точка туку како подрачје, празнина кој во однос на целата организација креира фокусно јадро со најмалку една аксијала.

Референции: Историски архив на Скопје, 1966; Студентски дом „Гоце Делчев“, Скопје, 1969; Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Скопје, 1978.



Оваа последна реализација на авторот Константиновски, го доведува во редот на афирмираниите југословенски архитекти, кои ги даваат своите најуспешни дела... Константиновски широко ги размавнува своите креативни можности. Објектот целосно е вклопен во специфичниот ридест амбиент. (арх. Томо Писевски, Скопје)

Зградата на овој Институт мораше да го задржи неприкосновениот мир и со својата снага на монументалност да ги прикове на послушност "боговите на подземјето". Аоглиите решенија од објектот, сосема сигурно тврдам, можат да ги реализираат само исклучително образованите личности од подрачјето на архитектонското творештво. (арх. Ивица Млагеновиќ, Белград)



Објектот на градскиот архив во Штип е една од ретките формални творби на Георги Константиновски. Тој со своите елементи најчесто симболичен и експресионистички најавува наредните троиците на месното население за градбата на Манекенот. Во напорешното обликување преодавајќи

Овој објект требаше да претставува синтеза на градеништвото на три различни периоди гледани од историски аспект. Тој требаше да ја обедини архитектурата од крепостта на Самуил со средновековната прорвена охридска архитектура и двете прет-

материјал и текстура: Архитектурата е конкретна материјална репрезентација, производ на една тектонска и материјална пракса. Константиновски тежнее кон „безвремен архаизам“ на архитектурата сведена на маса и празнина.

Референци: Историски архив на Скопје, 1966; Студентски дом „Гоце Делчев“, Скопје, 1969.


позиција и локација: Архитектурата како уметничка волја (*kunstwollen*), која не се надоврзува на контекстот туку го гради контекстот.

Референци: Дом за одмор и рекреација на пензионери, Катлановска Бања, 1967; Историски архив на Скопје, 1966; Студентски дом „Гоце Делчев“, Скопје, 1969; студии Пиранса 1986, Пирастела, 1990, Пирадонија, 1992

традиција и иновација: Архитектурата на Константиновски едновремено се однесува и кон обновата на историската основа но и кон нејзиното иновирање. Константиновски се надоврзува на критичкото редефинирање на модерниот израз во делата на Ф. Џонсон, Л. Кан, Ј. М. Пei, П. Рудолф. Во неговите дела се прекршува историската референтност и иновативноста.

Референци: Меморијален музеј АСНОМ, 2004; Историски архив на Скопје, 1966; : Спомен дом на Разловечкото востание, Разловци, 1979

КУКА ЈАКОВИ, СКОПЈЕ




„Овој објект поврзување на една архитектонична идеја со динамично алтернантно објектуирање на јавните и нивните цели. Во целата експресионистичка композиција се јасно видијат ритмичките варијации на полите и височините, коишви како и во раскошната градина. Временските интервали се чувствуваат ординарниот теков на денот.“
(арх. Наталија Новаковик)

МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ „АСНОМ“ ВО ПЕЛИНЦЕ



„Меморијалниот музеј „АСНОМ“ е споменик од неизгубливо значење за македонските комијаси во Пелинце. Составен е од неколку објекти, коишви имат името на покрајните народни и народниот симбол. Едниот објект е изложбата на историската собра на архивот, другиот е склонот, третиот е погребниот дом и четвртиот е спомен дом на Разловечкото востание. Неколку објекти, зградите и сградите се изградени во чест на погибите на члените на АСНОМ во текот на Втората светска војна.“
(арх. Наталија Новаковик)

ПАЛАТА „УНИЈА“, СКОПЈЕ



„Овој објект беше силно загрозен од рушевините постапдата од катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година. Објектот беше спасен со изградба на независна конструкција, која ја стапијајќи објектот беше прицврстен за неа. Под старият објект беше изградена нова темелја и над него се изградија три нови катови.“
(арх. Наталија Новаковик)

ПАЛАТА „КУЗМАН“, СКОПЈЕ



„Тој со својата архитектура го поддржува уличниот карактер на овој дел од градот. Во него е вграден еркерниот елемент преку тространи стаклени призми кои на спротилен начин се наддаваат за 10 см на секој кат одејки нагоре и на еден невообичаен начин создаваат структура

ЧУВСТВО НА ВОЗВИШЕНОСТ

Архитектурата на Константиновски поседува амбивалентна вредност. Го следиме низ серија дијалошки теми: асамбилирање и субстрактирање; аксијалност и централност; материјал и текстура; позиција и локација; традиција и иновација. Почнува како критика на модерниот дискурс, но ги допира фундаментите на архитектонското мислење и правење. двозначноста на неговото дело не раздвојува туку надополнува. Резултатот не е во многукаратноста туку во една архитектонска полнота на вертикално проникнување. На тој начин различните аспекти на неговата архитектура ги разбираме како скали кон едно внатрешно усовршување кон кое Константиновски се движи.

Во еден разговор Константиновски ќе укаже дека архитектурата треба да предизвика чувство на **ВОЗВИШЕНОСТ**.

На тој начин е издвоена една естетска категорија преку која можеме да го сублимираме неговото дело.

Архитектурата на Константиновски стои во соодносот на убавото и возвишеното. Убавото повикува на ведрина, возвишеното повикува на занес; убавото предизвикува чувство на наслада, возвишеното чувство на чудесно. Убавото и возвишеното не се суштествено различни категории, но се разликуваат во однос на нивото на стварноста која ја претставуваат.

Убавото ја подразбира надворешната, телесна убавина, возвишеното внатрешната, духовната убавина.

Несомнено Константиновски тргнува од рационалната основа, од интелектуалниот предизвик, надворешната убавина, но се движи кон емоционалното, длабинското, интелигibilното. Во таа смисла архитектурата треба да ја разбериеме не само како телесна туку и како интелигibilна, неговите објекти не само како утилитарни туку како потсетници на една идеална стварност над нив.

СПОМЕН ДОМ НА РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ



Константиновски кој со својот досегашен опус во современата архитектура

создаде авторски идентитет овој пат искри со една мала етида..

Овој пат Константиновски својата имагинација и искуство го сублимира во волумен со исклучително ликовни вредности коишто се поврзуват со околнината со единствена елоквиенција и разбирање на архитектонската традиција на поднебјето.

(арх. ранчо христов, скопје)

АРХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ

АРХИВ НА ГРАД ШТИП

АРХИВ НА ГРАД ОХРИД

ДОМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ ВО КАТЛАНОВСКА БАЊА

СТУДЕНТСКИ ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, СКОПЈЕ

КУЌА НА СЕМЕЈСТВОТО САЈКОВИ, СКОПЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА, СКОПЈЕ

ПАЛАТА „УНИЈА“, СКОПЈЕ

ПАЛАТА „КУЗМАН“, СКОПЈЕ

СПОМЕН ДОМ НА РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ

МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ „АСНОМ“ ВО ПЕЛИНЦЕ


ПИРАНСА

ПИРАДОНИА

АРХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ

ХРОНОЛОГИЈА

1967
1968
1969
1971
1971
1971
1978
1980
1983
1990
1992
2004



Единствено за магистерот инж. арх. Георги Константиновски
може со сигурност да се каже дека со својот се уште недоволно сфатен
објект на Историскиот архив во Скопје, преку длабоко личен израз,
е вистинскиот толкувач на овие нови сфаќања на нашата почва.
(арх. душан крстић, нови сад)